

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Сл. весник на РМ " бр. 13/06)

Општина Берово изготви

Листа
на информации од јавен карактер во
Општина Берово

Информации со кои располага Општина Берово, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер кои ќе бидат достапни до барателите на информации се следниве:

1. Информации за работата на Советот на општина Берово:

- Програми, стратегии, одлуки, решенија;
- Заклучоци, иницијативи и препораки;
- Информации од работата на комисиите и другите работни тела формирани од Советот на општина Берово (заклучоци, предлози, мислења, ставови).

2. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Берово:

- Решениа, дозволи, програми, планови, ставови, мислења.

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Берово:

а. Сектор за правни, финансиски, општествени и општи работи:

- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Берово од областа на нормативноправните и општите работи,
- услугите на граѓаните, месната самоуправа, контактите со невладините организации,
- здравствената и социјалната заштита,
- културата, образованието и спортот, како и заштитата и спасувањето.
- Нацрт-Буџет на општина Берово

- Буџет на општина Берово;
- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на општина Берово;
- Завршна сметка на Буџетот на општина Берово;
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данокот на имот, данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности и комуналните такси;
- Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на локалниот економски развој.

б. Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина:

- Генерален урбанистички план на град Берово;
- Детални урбанистички планови за одделни делови на град Берово;
- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени места и вон населени места на подрачјето на Општина Берово;
- Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локалните патишта и улици, изработката на урбанистички планови, јавното осветлување и одлуки од областа на комуналиите, локалниот сообраќај, авто-такси превозот на патници на подрачјето на Општина Берово;
- Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштитата на животната средина;

в. Инспекторат - одделение за инспекциски работи:

- Информации за работата на одделението и инспекциските служби од областа на патниот сообраќај, комуналиите, урбанизмот, заштитата на животната средина, и образованието

г. Информации за работата на Територијалната професионална противпожарна единица во Берово.